

ДВА СПРЕМА НУЛА!?



ОБСЕ влегува во селото околу 9 часот со два џипа и таму останува неколку часа. Во тој период се случуваат наводните воени злосторства. Зарем е можно Тарчуловски и неговите полицајци пред очите на набљудувачите од меѓународната заедница да вршат тортура, палежи и убивања на албанското население? Тоа е невозможно. Тоа буквално значи дека Карла дел Понте го обвинува Јохан Тарчуловски како директен извршител на масакрот, извршен пред очите на меѓународните претставници. Има ли логика оваа теза?



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



Во Хаг, Јохан почнал да се дружи со Слобо. Да не бидам сфатен погрешно, но подобар учител за хашките прилики од некогашниот прв Србин на балканските простори не можеше да има. Што велат, да го платиш, па не можеш да го добиеш. Шегата настрана. Македонија со ова влезе во голема стапица. Не е само Љубе, не е само Јохан во прашање. Во прашање е државната политика на Република Македонија во 2001 година. Е, тоа не е така едноставна работа. Тука нештата се повеќе од сериозни.

Името на поранешниот министер за внатрешни работи долго време се вртеше во домашната и во меѓународната јавност како потенцијален патник за Шевенинген. Многу не нè зачуди одлуката на Карла да го повика при себе "брат Љубе" за да му ја одржи лекцијата, која одамна му ја подготвила. Но, зачудија околностите под кои тотално ано-

нимниот Јохан Тарчуловски се најде на листата да патува кај крвопролителите. Никој не го спомна како име кое извршило злодела на овие простори. Се очекуваше на Бошкоски друштво да му прави некој од штабот на ОНА, но сликата се искриви. Два спрема нула за терористите. Интересен е фактот што Тарчуловски сè поретко се спомнува како предводник на специјална единица на МВР во Љуботен, а сè почесто се претставува како поранешен телохранител на покојниот претседател Борис Трајковски. Дали поентата е да се извалка името на претседателот со тезите дека соработувал со "воени злосторници"? Можно е. Професорот по кривично право, Ѓорѓи Марјановиќ, не верува во ова размислување и дава своја логика на нештата:

"Тарчуловски е во Хаг - вели тој - за да го натераат да го обвини Бошкоски за сè она што се случуваше во Љуботен во 2001 година. За возврат би добил нов идентитет, идиличен живот некаде на Западот, пари за до крајот на животот".

КАКО ЌЕ СЕ ОБЕЛИ ОБРАЗОТ?

Убајни. Сепак, цени тој, достоинството и македонштината ќе преовладуваат кај него и ќе го обели образот пред хегемонистите. Хашките иследници и претставници категорично и во континуитет ги демантираат тврдењата на адвокатот Игнат Панчевски, според кои Хашкиот суд ги поткупува и им се заканува на граѓаните кои треба да имаат улога на сведоци во судскиот процес против Бошкоски и Тарчуловски. А, притисоците ги надминаа речиси сите подносили закани, ултиматуми и тортури и се граничат со нечовечко и криминално однесување. Нејсе. Контрадикторни се околностите за сè она што се има случено во ова скопско село пред четири години. Се пишува, се зборува за воени злосторства кои се направени во присуство на ОБСЕ, а од страна на набљудувачите ниту збор, ниту глас. Своевремено Максим Филандров, портпарол на мисијата на ОБСЕ во Скопје, изјави:

"Точно е дека нашите возила влегоа во Љуботен претпаднето на 12 август 2001 година. Направивме извештај околу таа посета, потпишан од Габриел Чирови, тогашен шеф на набљудувачката мисија на ОБСЕ за скопскиот регион. Извештајот е за внатрешна употреба и не можам да изнесам факти во јавноста".

Сè уште е непознато што содржеа записите на ОБСЕ за љуботенските случувања и дали тие ќе бидат искористени против некого. Во хашкото обвинение, пак, стои дека истото претпадне од 8 до 12 часот се убиени седум Албанци. Рами Јусуфи е застрелан пред неговата влезна врата. Сулејман Бајрами и Мухарем Рамадани биле убиени додека бегале од полицијата, а Атула Кахили им подлегнал на повредите, во Градската болница, како последица на ударите од страна на полицајците предводени од Јохан Тарчуловски - наведено е во обвинението. Џељаљ Бајрами, Бајрам Јашари и Кадри Јашари се скриле во плевна. Карла дел Понте наведува дека тие сосила биле извлечени од плевната од страна на полицијата, а потоа стрелани. Зоран Цветановски, воен резервист кој учествувал во акцијата во Љуботен, ги забележал набљудувачите на ОБСЕ. Контрадикторноста се состои во следното. ОБСЕ влегува во селото околу 9 часот со два џипа и таму останува неколку часа. Во тој период се случуваат наводните воени злосторства. Зарем е можно Тарчуловски и неговите полицајци пред очите на набљудувачите од меѓународната заедница да вршат тортура, палежи и убивања на албанското население? Тоа е невозможно. Тоа буквално значи дека Карла дел Понте го обвинува Јохан Тарчуловски како директен извршител на масакрот, извршен пред очите на меѓународните претставници. Има ли логика оваа теза? Само неколку

дена по случувањата во Љуботен ОБСЕ издало соопштение за јавноста во кое потврдува дека се пронајдени мртви тела на локални жители. Тогаш во ниту еден момент мисијата на ОБСЕ не дала никаков коментар за случувањата во Љуботен, освен информацијата дека се пронајдени мртви тела. Ниту од што се убиени, ниту како се убиени, ниту од кого се убиени. Во исто време, претставниците на оваа меѓународна организација одбиле да ги коментираат случувањата со образложение дека нивната мисија никогаш не дозволува коментирањена настаните, туку само забележување. Останува нејасно што забележале набљудувачите. Во контекст на ова, убиството на осуммината македонски војници само два дена пред акцијата во Љуботен, Карла дел Понте ја нарекува - инцидент со мина. Сепак, таа признава дека мината била активирана со далечински управувач, што докажува дека армиските сили не ја нагазиле случајно туку некој отстрана ја активирал. Таа додава и дека припадниците на ОНА од правец на селото Љуботен отвориле оган на запалениот камион. Дали Хашкото обвинителство ова го третира како воено злосторство, прекршување на правилата на војната или како "обичен инцидент со мина". Самото отворање оган во правец на запалениот камион во кој се наоѓаат мртвите тела на македонските војници покажува и докажува дека не станува збор за инцидент, туку за однапред подготвено сценарио за масакр. Во обвинението се додава дека тој настан ја разгорува борбата меѓу македонските сили за безбедност и паравојската на ОНА. Воениот резервист, Зоран Цветановски, како директен учесник во судирите во Љуботен вели:

"Успевме да ги потиснеме терористите веднаш штом ги нападнаа армиските хеликоптери. Ти се разбегаш во две групи. Едната бегаше кон манастирот во селото Ма-тејче, каде им се наоѓаше базата, а другата кон Љуботен".

ВТОРА ДИМЕНЗИЈА НА ДОКАЗИТЕ

Обдукцијата на закопаните тела подоцна покажа дека убиените не биле масакрирани, туку дека погинале во борба или од топовски шрапнели. Тоа го потврдија Алексеј Дума, кој ја предводеше екипата за обдукција од Институтот за судска медицина, како и стручњаците за обдукција од Хаг, Хауард Пакер и Ерик Бакард. Според специјалниот советник на главниот тужител во Хаг, Антон Никифоров, тоа е единствениот обдукциски наод со кој судот располага. Работите со ова добиваат други димензии. Никифоров своевременно рече дека Дел Понте и нејзините истражители во Македонија

собираат информации и за раководството на ОНА за случајот "Љуботен". До денес не излезе ниту една реченица за одговорноста на паравојската на Ахмети, која го запоседна селото и изврши класична узурпација на мирот и безбедноста во државата. И додека денес некој се обидува да ги искривоколки фактите и нештата од 2001 година и жртвите да се поистоветат со агресори, а агресорите со жртви, еве едно пишување на "Сандеј тајмс" од април 2001 година.

"Подрачјето околу Тетово веќе е исчистено од Македонци. Еден дипломат во Скопје ни изјави дека Албанците ќе ја уништат Македонија каква што е сега. Општо е познато дека бунтовниците ќе го задржат оружјето, а во наредните неколку месеци ќе се случи егзодус од невидени размери. Македонците ќе ги протераат во централните делови на земјата, па дури и во Бугарија. Албанските лидери добро знаат дека НАТО, стравувајќи од одмазда против своите сили на Косово, не е подготвен да се пресмета со паравојската во Македонија. Сè тоа на Балканот е веќе видено и навестува нови судири", заклучува "Сандеј тајмс".



МАКЕДОНШТИНАТА ГО ПОЛАГА ИСПИТОТ НА ЗРЕЛОСТА!

МНОГУ НЕ НÈ ЗАЧУДИ ОДЛУКАТА НА КАРЛА ДА ГО ПОВИКА ПРИ СЕБЕ "БРАТ ЉУБЕ" ЗА ДА МУ ЈА ОДРЖИ ЛЕКЦИЈАТА, КОЈА ОДАМНА МУ ЈА ПОДГОТВИЛА. НО, ЗАЧУДИЈА ОКОЛНОСТИТЕ ПОД КОИ ТОТАЛНО АНОНИМНИОТ ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ СЕ НАЈДЕ НА ЛИСТАТА ДА ПАТУВА КАЈ КРВОПРОЛИТЕЛИТЕ. НИКОЈ НЕ ГО СПОМНА КАКО ИМЕ КОЕ ИЗВРШИЛО ЗЛОДЕЛА НА ОВИЕ ПРОСТОРИ. СЕ ОЧЕКУВАШЕ НА БОШКОСКИ ДРУШТВО ДА МУ ПРАВИ НЕКОЈ ОД ШТАБОТ НА ОНА, НО СЛИКАТА СЕ ИСКРИВИ. ДВА СПРЕМА НУЛА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ.

Ако го поставиме сега прашањето кои се лицата кои се закануваа со вакви тонови веднаш ќе дојдеме до одговорот. Али Ахмети, Г'зим Острени, Лека, Хазби Лика и нивните соборци. Воислав Шешел денес се наоѓа во Хаг со едно смешно обвинение - ширел говорна омраза и поттикнувал судири со својата воинствена реторика. А, што е ова погоре што угледниот британски весник го напиша во времето на војната? Многу пати се зборувало и сè уште ќе се зборува за двојните аршини за речиси исти, идентични работи. Зошто потоа се чудат на фрустрациите кај одделни народи, зошто не го разбираат гневот набран во мислите и во душите на невините, на обесправените и злоупотребените? Немаат право да немаат разбирање за тоа. Треба децидно да се посочи, да се повторува и преповторува, затоа што судот од јавноста и широките маси стигнува. Македонија била мала, па не можела да влијае на одлуките кои меѓународната заедница и одредени институции ѝ ги наметнува. Но, значи ли тоа дека таа треба да се смести под именителот на класични марионети кои мора сè да спроведат од она што ќе им се каже, па дури и на штета на националните интереси? За достоинството, моралот и етиката воопшто да не зборуваме. Погазени се до земја. Без правда и вистинска вистина, нема прогрес. Сè додека на двоен начин се третираат нештата во македонското политичко и безбедносно секојдневие сè дотогаш ќе си даваме автоголови. Автоголови со кои само ќе нè потценуваат, но не и почитуваат.